

Манифестацијата Ноември-Месец на науката 2018

Програма

за 10. ноември (сабота) 2018 г. – I до VI одд. - Природни науки и Математика

Време	Активност	Просторија	Забелешка
08:30-9:30	Регистрација и подготовка на натпреварувачите	Приземје	Задолжително Место за регистрација на учесници
09:30	Свечено отворање	Физички амфитеатар	
10:00-13:00	Натпревар во експерименти и изработки	Ходници на I и II спрат Работните места за натпреварувачите ќе бидат обележани. Распоредот на учениците ќе биде дополнително објавен.	Натпреварувачите остануваат до 13 часот на своите места. За посетители влезот е слободен од 11-13 ч.
13:00-14:00	Пауза за ручек и кафе пауза	Приземје	
14:00-14:30	Предавање за ученици и наставници– <i>Математичка гимнастика</i> Валентина Гоговска	Математички амфитеатар	
14: 30-14:45	Предавање за наставници - „Визуелизација -како метод на работа со ученици со ПП по предметот природни науки“ Светлана Миоковиќ Томеска	Математички амфитеатар	
14:30-16:30	Работилници (активност за ученици) „Математиката е повеќе од бројки“ - СММ „По трагите на животните“ – ИДСБ „Запознај ја Македонија преку играње плочка“ – ИЗСГ „Пршетка низ Сончевиот систем“ - САД	Просторија бр. 135 Физички амфитеатар Просторија бр. 95 Обележан простор на II спрат	
16:15-17:00	Кафе пауза за наставници (подигање на сертификати за учество на ментори, наставници и ученици)	Приземје	Место за регистрација на учесници
17:00	Доделување дипломи на најуспешните по природни науки и математика за I – IV одд. за V одд. за VI одд.	Биолошки амфитеатар Математички амфитеатар Физички амфитеатар	Просторија бр. 205 – II спрат Просторија бр. 121 - I спрат Приземје

Македонско биолошко друштво - МБД
Сојуз на хемичари и технолози на Македонија - СХТМ
Друштво на физичари на Република Македонија - ДФРМ
Сојуз на математичари на Македонија - СММ
Македонско географско друштво - МГД
Македонско астрономско друштво - МАД
Скопско астрономско друштво - САД
Македонско еколошко друштво - МЕД
Истражувачко друштво на студенти биолози - ИДСБ
Истражувачко здружение на студенти географи - ИЗСГ Природник
Природно-математички факултет – ПМФ, УКИМ, Скопје